

20090671157

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај 2009 година.

Бр. 07-2329/1  
21 мај 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

##### Член 1

Во Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008 и 6/2009), во членот 5 став 1 точката 7 се брише.

Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

По точката 15 која станува точка 14 се додава нова точка 15, која гласи:

„15) државјанин на Република Македонија кој не е задолжително осигуран по една од точките 1 до 14 на овој член.“

##### Член 2

Во членот 25 став 2 по зборот „придонесот“ се додаваат зборовите: „односно лицето кое бара утврдување на својство на осигуреник, односно осигурено лице“.

Ставот 6 се менува и гласи:

"Начинот на стекнување на својството на осигуреник и на пријавувањето и одјавувањето на осигуреникот го утврдува Фондот со општ акт, на кој министерот за здравство дава согласност.“

##### Член 3

По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:

„Член 52- а

Ако лицето од членот 5 став 1 точка 15 на овој закон од страна на Фондот или друг надлежен орган се затекне дека е работно ангажирано или врши дејност спротивно на закон, го губи правото од задолжително здравствено осигурување, освен правото на итна медицинска помош, до осигурување по една од точките 1 до 14 став 1 член 5 на овој закон.“

Член 4

Фондот е должен во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги усогласи општите акти со одредбите од овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а членовите 1, 2 и 3 од овој закон ќе се применуваат од 1 јуни 2009 година.